

Име и презиме	Силвана Пашовска
Звање	Доктор по економски науки-доцент
Позиција	Раководител на одделение за економско планирање и програмирање
Адреса	Кичевски пат бб. Прилеп, Р.Македонија
Телефон	071/330-244
Е-маил	Silvana.Pasovska@uklo.edu.mk s_pasovska@yahoo.com

CV:

I. Датум и место на раѓање : 23.11.1973 Прилеп

II. Универзитетско образование

- **Докторат : наслов , година, факултет, универзитет**
 “Ун. Св. Кирил и Методиј“, Скопје , Економски институт Скопје
 Докторска дисертација под наслов : “Политиката на финансирање, дивидендната политика и степенот на нивната корелација во корпорациите (теоретски и апликативни аспекти)“ ја одбранува во 2005 год. и се стекнува со академски степен *Доктор на економски науки*

- **Магистратура: наслов , година, факултет, универзитет**
 Економски факултет Прилеп, Ун. Св. Климент Охридски“- Битола ,
 Постдипломски студии по Деловни финансии
 Наслов : “**Долгорочно финансирање на претпријатијата**“ го одбранува
 1999 год и се стекнува со звање *Магистер на економски науки*

Високо образование :

Економски факултет Прилеп, насока Економија на претпријатија

III. Научни , наставни и стручни активности

IV.

Научни активности :

Година на избор- научен соработник - 2015 год.

Наставни активности:

Година на избор – насловен доцент – 2009-2014- Ун. “Гоце Делчев“- Штип
Година на избор- 2000,2001,2002 год. - Демонстратор на група финансиски предмети Економски факултет Прилеп—(Деловни финансии, Финансиски менаџмент, -Финансиски систем, финансиска теорија и политика)

Работно искуство :

Од 2007 -2015 година вработена во Центар за вработување Прилеп во рамките на Агенцијата за вработување на Република Македонија како раководител, три години работно искуство (волонтер) во МАК-КОМ ДООЕЛ Прилеп-извршувањена сметководствено-финансиски работи

Стручни активности:

Членство: (Совет, Друштва, Комитети, Одбори и сл.

Член на Друштво за наука и уметност-Прилеп Член на Совет на општина Прилеп

V. Научно-истражувачка дејност

Публикации(монографии, библиографии, научни книги, учебници, скрипти,учебни помагала) - Корпоративна финансиска политика(коавторство); Корпоративно управување со процесите на репродукционо поврзување,здружување и профитабилно работење(коавторство); Оперативен менаџмент и финансиска поткрепеност на операциите(коавторство); Тргување со хартии од вредност(со посебен осврт на обврзниците);-коавторство ,Развивање на семеен бизнис (со осврт на тутунопроизводството)-коавторство; Политика на финансирање и дивидендна политика во мкорпорациите- автор

-Вкупен број на објавени трудиови во меѓународни и домашни , научни и стручни списанија како и во зборнициод собири- 31 труд од областа на економските науки, бизнис, менаџмент на претпријатија

- Вкупен број на учества на научни собири- конгреси, симпозиуми, конференции, советувања и др. - 11